

20080460782

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2 ,

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА
ДЕЈНОСТ**

31 2008

31 .07-1612/1
2008

Бранко Црвенковски, . .

Љубиша Георгиевски, . .

ЗАКОН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

I.

1

Поимник

2

1. ” - ”

2. “ () ”

3. “ ”

4. “ ”

5. “ ”

6. “ ”

7. “ ”

8. “ ”

9. “ ”

10. “ ”

11. “ ”

12. “ ”

13. “ ”

14. “ ”

II.

3

7

8

(:)

(:).

**Национален комитет за развој на научно
-истражувачката дејност и технолошкиот развој
во Република Македонија**

9

(:)

-
-
-
-
-
-
-

Состав и избор на Националниот комитет за развој

10

Совет за научно-истражувачка дејност

11

12

Стручни тела

13

Одбор за етичност

14

(:).

VI.

-

15

- :
- ()
(); ;
; ;

Јавна научна установа

16

() 5

, :
- ,
- -
-

Мешовита научна установа

17

, ,
(),
, ,
,
:

- ,
- ,
- ,
- -

Приватна научна установа

18

(),
-
:
-

-

-

-

19

1

20

21

Самостоен истражувач

22

-

-

-

-

Научен центар на извонредност

23

:

’
;

’

’

;

’

;

-

;

.

’

2

,

’ 47 48

.

.

’

’

’

.

.

’

’

,

.

24

.

VII.

-

25

’

’

.

.

-

(

),

’

’

’

’

’

’

’

-

.

.

26

27

28

VIII.

29

30

7

34

IX.

Истражувачи

35

36

37

Постапка за избор

38

-

1

36 37

39

6

15

Засновање на работен однос

40

Рокови за кои се вршат изборите

41

**Избор во звање по истекот на времето за кое
е извршен изборот**

42

1

1

Предвремен избор во повисоко звање

43

1

38 41

Лица кои не се избрани

44

2

Предвремен престанок на изборот

45

1

1

X.

46

1

XI.

49

50

51

0

- . :-
,
-
- .
, ,
, ,
52
, ,
-
, ,
, .
, -
, :
, -
:
- -
- ,
- -
1, 2, 3 4

XII.

**Регистар на субјектите за вршење на научно
-истражувачката дејност**

53

-

-

XIV.

58

XV.

59

1.000 2.500
, :

-

-

,

(15, 16, 17, 18 19),

(21),

-

-

(35 44);

(54

-

4)

-

(56).

500 1.000

1

,

.

60

.

,

.

XVI.

61

”-

,

-

,

-

“

”-

,

“

,

-

.

-

-

,

-

,

-

,

-

,

-

-

-

,

()

2

.

,

,

,

31

2008

62

-
29/2002),

(“

”

13/96

1

1

63

29/2002).

(“

”

13/96

64

65

66

67

(“

”

13/96

29/2002)

1

;
:

;

68

1

69

(“
29/2002).

(“

”

,
4/78)

-

” 13/96

-

70

”.

“